

# **INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE**

---

**МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА**

**СВЕТИКЛИМЕНТОВИТЕ  
ПОРАКИ ЗА ЕТИКАТА,  
МОРАЛОТ И ВРЕДНОСТИТЕ**

---

***ST. CLEMENT'S MESSAGES FOR ETHICS,  
MORALITY AND VALUES***

**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ**

***CONFERENCE PROCEEDINGS***

*Скопје, 5-ти декември, 2016*

*Skopje, December 5th, 2016*

**Издавач:**  
**ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ -**  
**Скопје**

**За издавачот:**  
ред. проф.д-р Оливер Бачановиќ, Декан

**Уредувачки одбор:**  
ред. проф. д-р Џане Мојаноски  
ред. проф.д-р Борис Мургоски  
ред.проф. д-р Марина Малиш Саздовска  
вон. проф. д-р Марјан Николовски  
вон. проф. д-р Марјан Арсовски  
вон. проф.д-р Катерина Крстевска  
вон.проф. д-р Никола Дујовски  
доц. д-р Татјана Гергинова  
доц. д-р Александар Иванов

**Главен и одговорен уредник:**  
ред. проф.д-р Џане Мојаноски

**Секретар:**  
доц. д-р Александар Иванов

**Лектура и коректура:**  
Анче Белада

**Компјутерска обработка дизајн:**  
Оливера Трајанова Гоѓијовски  
Кемал Рушид

**Печати:**  
"Ван Гог" - Скопје

**Адреса на редакцијата**  
Факултет за безбедност- Скопје  
1000 Скопје  
Пош. фах 103  
тел: ++(02)2546211

**Publisher:**  
**FACULTY OF SECURITY –**  
**Skopje**

**For the Publisher:**  
Dr. Sc. Oliver Bachanovic, Dean

**Editorial Board:**  
Dr. Sc. Cane Mojanski  
Dr. Sc. Boris Murgoski  
Dr. Sc. Marina Malis Sazdovska  
Dr. Sc. Marjan Nikolovski  
Dr. Sc. Marjan Arsovski  
Dr. Sc. Katerina Krstevska  
Dr. Sc. Nikola Dujovski  
Dr. Sc. Tatjana Gerginova  
Dr. Sc. Aleksandar Ivanov

**Editor in Chief:**  
Dr. Sc. Cane Mojanski

**Secretary:**  
Dr. Sc. Aleksandar Ivanov

**Proofreading:**  
Ance Belada

**Design and Computer Processing:**  
Olivera Trajanova Gjorgijovski  
Kemal Rusid

**Print:**  
"Van Gog" - Skopje

**Address of the Publisher**  
Faculty of Security – Skopje  
1000 Skopje  
P.O. Box 103  
tel : ++(02)2546211

## **International editorial board:**

- Dr. Sc. Oliver Bacanovic, Dean of the Faculty of Security Skopje, University “St.Kliment Ohridski” Bitola
- Dr. Sc. Svetlana Nikoloska, Vice Rector, University “St.Kliment Ohridski” Bitola
- Dr. Sc. Miroljub Jeftić, Faculty of Political Science Belgrade, Republic of Serbia
- Dr. Sc. Gjoko Gjorgjevski, Dean of the Faculty of theology “St. Kliment Ohridski”, University of “Ss Kiril and Metodij” – Skopje
- Dr. Sc. Zoran Matevski, Faculty of Philosophy”, University of “Ss Kiril and Metodij” – Skopje
- Dr. Sc. Andrej Sotlar, Dean of the Faculty of Criminal Justice and Security, Slovenia
- Milica Pajovic, Director of Danilovgrad,Police Academy, Montenegro
- Dr. Sc. Ivan Toth, Dean of the University of Applied Sciences, Velika Gorica, Croatia
- Dr. Sc. Ivica Radović, Dean of the Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia
- Dr. Sc. Mile Sikman, Head of the Administration for Police Education of Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
- Dr. Sc. Nedzad Korajlic, Dean of the Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
- Dr. Sc. Denis Čaleta, President of the Council of the Institute of Corporative Security Studies (ICS)Ljubljana, Slovenia
- Dr. Sc. Goran Basic, Linnaeus University, Vaxjo, Sweden
- Dr. Sc. Dragana Kolaric, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia
- Dr. Sc. Dzemal Sokolovic, Director of the Institute for Strengthening Democracy in Bosnia
- Dr. Sc. Jilmaz Cholak, Director of the Police Academy, Ankara, Turkey
- Dr. Sc. Torje Daniel Kostel, Rector of the Police Academy, Bucharest, Romania
- Dr. Sc.Nedelco Lazarov Stojcev, Rector of the Police Academy of MOI, Sofia, Bulgaria
- Dr. Sc. Marjan Nikolovski, Faculty of Security Skopje, Secretary of the International Programme Committee

*доц.д-р Дејан Борисов*

*Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“*

## УКАЖУВАЊЕ НА НЕКОИ НЕТОЧНОСТИ ВО НАРОДНОТО ПРЕДАНИЕ ЗА ДЕЛОТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

### Народното предание

Историјата претставува сведоштво за човековото постоење на земјата. Таа е колективна меморија на човештвото, која се чува и се пренесува преку опипливи материјални докази, но и преку народното предание (колективната меморија). Историјата, покрај материјалните докази и сведоштва, го ползва и народното предание кое, низ вековите се пренесува усно од поколение на поколение. Честопати тоа е најобемниот материјал со кој се соочува еден истражувач на минатото, но истовремено и најнезгодниот за работа. Истражувачот во својата работа го користи народното предание иако истото не претставува цврст доказ за случување на одреден настан, ниту, пак, доказ за реално постоење на некоја личност. Тоа, честопати во себе содржи и фолклорни и митолошки делови кои во одреден историски миг му биле потребни на тој народ, а истите ги немало во реалноста, па тој самиот ги создал. Историската валидност и точност на народното предание е под силно влијание на индивидуалниот пристап и наративен капацитет на раскажувачот, односно пренесувачот на преданието, како и под влијание на разни социјални, политички и економски фактори во историската реалност кога се случува пренесувањето на преданието. Имајќи предвид дека тоа се пренесува усно и по пат на меморирање на нарацијата, истата претрпнува и промени под влијанието на времето, односно, колку е подолга паузата меѓу две раскажувања, толку бледнее и изворното (точното) сеќавање на нарацијата. Деловите кои во меѓувреме избледнеле честопати се надополнуваат со додатоци и наративни украси на раскажувачот, кој во своето раскажување се обидува да ја сочува суштината на нарацијата.

Народното предание се обидува да ги сочува највлијателните и највпечатливите настани и личности од историјата на еден народ, независно дали тие се карактеризираат како добри или лоши. Но, дали нешто е добро или лошо зависи од личниот став на оној кој ги чува и пренесува спомените. За историчарите, пишаниот збор, материјалното наследство, најчесто, се примарните извори за историските настани, но, сепак, лично сведоштво - мемоар за еден настан, временски период или личност е она што навистина прави истражувачот да трепери од возбуда и да му се радува на секој податок, особено доколку со истиот се сретнува за првпат. Но сите сведоштва, како што посочивме претходно, сами за себе се вистинити и целосни колку и ставовите, размислувањата и согледувањата на раскажувачот но, исто така, и на слушателот кој понатаму ги пренесува.

Примарната цел на народното предание не е историски и фактографски точно да ги пренесе настаниите и случувањата, туку преку колективната меморија да ја пренесе пораката и поуката на помладите генерации. Не сите настани и личности се запазуваат во народното предание туку само оние чиј карактер, дела и постапки оставиле долготрајно и генерациско влијание независно од тоа дали ова влијание е позитивно или негативно. Народното предание во својата суштина го пренесува искуството.

Кај секој народ народното предание секогаш има поголемо влијание од официјалната историја, иако не секогаш тоа може и да се потврди со опипливи историски сведоштва кои може научно да се обработат. Ова е вака бидејќи нарацијата на преданието секогаш доаѓа од жива и вистинска личност која стои пред нас и на која ние најчесто ѝ веруваме, додека научните сознанија доаѓаат од лица кои најчесто не ги познаваме и со кои не можеме да оствариме лична врска. Сè додека преданието и најмалку соодветствува на официјалната историја ние сме подготвени да му веруваме како на неоспорен факт, некогаш дури и намерно игнорирајќи ги недоследностите во самата нарација. Луѓето сакаат да можат да се поврзат со преданието, да го почувствуваат како нешто што навистина може да му се случи некому, или некој навистина да може да ги изврши делата за кои се зборува - па дури и ако тие се на границата на невозможното.

Не смееме да испуштиме и да посочиме дека и историската наука има влијание врз народното предание запишувајќи го и на тој начин зачувувајќи верзија на преданието во дадениот историски миг, која подоцна дозволува споредба и следење на промените на истото, но, исто така, и преку откривање на историски потврдени податоци кои го потврдуваат или не го потврдуваат, делумно или во целост, тоа предание.

Во случајов нашето внимание ќе биде насочено кон споредба на денешното народно предание за свети Климент Охридски кај Македонците и *Житието на свети Климент архиепископ словенски* (*Отишарно житие*) напишано од охридскиот архиепископ Теофилакт (1040-1127). Ова житие е најобемното историско сведоштво за свети Климент сочувано до нас чиј авторитет како валиден историски документ не е оспорен. Се спори авторот на *Отишарното житие*, но не и самиот текст. Постои уште едно кратко *Житие на свети Климент епископ словенски* од архиепископот охридски Димитриј Хоматијан (1216-1234). Се одлучивме споредбата да ја направиме со *Отишарното житие* од Теофилакт поради неговата старост (напишано околу 1089-1091 година), но и поголемата сеопфатност на податоците што ги нуди, како и нарацијата во прво лице што се сретнува низ текстот што укажува дека истото е напишано под влијание на постар словенски текст од личност која, најверојатно, била личен сведок на животот на свети Климент.

Што се однесува до податоците од народно предание за свети Климент денес, ги собравме преку личен разговор со повеќе лица од Скопје, Охрид, Штип, Велес, Куманово, Кочани и Берово. Имајќи предвид дека денес податоците за животот и делото на свети Климент се дел од програмата на

задолжителното образование во Република Македонија, бевме изненадени од фактот што податоците од народното предание кои историската наука ги има утврдено како неточни или историски непоткрепени со научна фактографија, сè уште се широко распространети и општоприфатени како вистинити. Како што спомнавме, народното предание го пренесува народното искуство и за тоа што ќе сочува од заборавот на времето има свои специфични и формално не нормирани критериуми.

### **Зошто споменот за свети Климент до ден-дес е сочуван во народното предание?**

Зошто и покрај сериозните научни сознанија за животот и делото на свети Климент и денес имаме недоследности во народното предание? Одговорот на ова прашање денес вообичаено се колеба меѓу: бидејќи бил христијанин; бидејќи потекнува од овие краишта, бидејќи ја создал *кирилицата*; бидејќи е роден во Охрид; бидејќи ја основал Охридската архиепископија. Сите овие одговори се темелат на денешното предание за свети Климент, без да го имаат предвид времето и состојбите во општеството кога започнува колективното сеќавање за свети Климент, а, пред сè, неговата личност и изборот што го направил уште на млади години, а тоа е да му служи на Бога.

Свети Климент е роден во IX век, во период кога македонските Словени сè уште даваат отпор кон прифаќањето на христијанството. Ќе укажеме на фактот дека тие имаат близок контакт со христијанството веќе неколку векови претходно и тоа се идентификувало како религија на Источното Римско Царство - Византија, а со самото тоа и неговото прифаќање би претставувало и конечно целосно потчинување под властта на оваа држава. Навистина, македонските Словени биле воено и административно потчинети на Византија, но културно и религиски сè уште успевале да ја сочуват својата посебност. Ова го потврдува и дејноста на свети Методиј и свети Кирил, кои во втората четвртина од IX век вршеле административна и мисионерска дејност во таканареченото Словенско кнежевство, кое било дел од Византија. Христијанството било разбирање како симбол на Византија, како туѓо политичко, социјално и религиозно влијание, а неговото прифаќање било знак на покорност и послушност. Ова јасно се гледа во препирките меѓу Рим и Константинопол околу јурисдикцијата врз епархиите во Борисова Бугарија, како и околу прашањето кој официјално да ја врши христијанизацијата во Борисовата држава. Дури и во времето на масовната христијанизација на Борисовата држава (864) истото се вршло под силен државен притисок и предизвикувало востанија против властта. Од *Општното житие* од охридскиот архиепископ Теофилакт (2016) дознаваме дека меѓу народот сè уште имало незнабошци [нехристијани], и народот бил сосема неук и скотоподобен.

Свети Климент е христијански мисионер кого македонските Словени го прифаќаат и почитуваат за време на неговиот живот и кого веднаш по

смртта почнуваат да го слават како светител. Почитта што му ја укажувале додека бил жив народот веднаш ја преточил во светителско почитување. Ова сведочи дека тој бил редок христијански мисионер меѓу македонските Словени кој христијанството го пренел онака како што тоа го правел Христос, кратко и со личен пример, а не како дотогаш присилно преку световните византиски и бугарски институции и црковна дипломатија. Тој не е прв Словен кој станал епископ, доволно е да го посочиме неговиот учител Методиј кој бил архиепископ, но е првиот епископ кој богослужел на старословенски јазик<sup>1</sup>.

Доколку се прочита неговото *Житие* од Теофилакт Охридски веднаш станува јасно зошто овој човек и денес е дел од колективната историја на македонскиот народ. Тој со личен пример и несебично деноноќно му помагал на народот, кој во голема мерка воопшто не бил христијански. Лично работел на неговото образование, помагајќи им на децата, секому одделно, да ги совладаат вештините на пишување и читање, и им објаснувал што, всушност, значи напишаното. Со ваквата негова дејност достигнал неверојатно високо ниво на описменување на населението за кое претходно се вели дека било толку варварско што кај Теофилакт се нарекува - скотоподобно.

Покрај описменувањето, свети Климент од свои средства обезбедувал и храна за оние кои немале. Тој знаел дека дури духот и да е бодар, ако телото е слабо ползата од знаењето ќе биде мала. Поради ова не само што духовно и телесно ги хранел, туку од Византија донел и поплодоносни растенија, со што ја подобрил севкупната материјална положба на населението.

### **Свети Климент ја преработил глаголицата во кирилица?**

Свети Методиј како архиепископ успеал да формира словенски клер од околу 200 свештеници, ѓакони и ипоѓакони. Следејќи го примерот на учителот, свети Климент додека бил учител во областа Кутмичевица ја правел истата работа, но во многу поголем обем. Имено, тој често се среќавал и поучувал околу 3.500 лица кои не биле на едно место туку „во секоја парохија“ и биле избрани од многуте што ги поучувал (Теофилакт, 2016, 46, 69-70). Ова укажува дека покрај општата мисионерска дејност тој имал и посебно одбрана група на ученици на кои им посветувал посебно внимание, но и помала група на негови лични ученици кои постојано биле во негова близина. Токму еден од овие последниве сведочи дека групата од 3.500 ученици најчесто биле деца кои свети Климент деноноќно лично ги подучувал, но не само на познавање на Светото писмо туку и да пишуваат и да читаат. Оваа негова дејност многу брзо давала плод, па во рок од седум години во секоја парохија веќе имало по 300 ученици кои му помагале. Дел од овие ученици станале дел од клерот на

<sup>1</sup> Житието на свети Климент сведочи дека во Моравија во периодот кога таму архиепископи се свети Методиј и неговиот ученик Горазд при богослужбите биле користени црковни книги напишани на словенски и грчки јазик, но, исто така, и дека во времето на свети Климент во Бугарија официјален богослужбен јазик е грчкиот и при богослужбите се користат книги на грчки јазик.

Црквата. Сите свои ученици свети Климент ги учел да пишуваат и читаат глаголица.

*Отицрното житие* од Теофилакт Охридски воопшто не спомнува дека свети Климент извршил каква било промена на глаголицата. Теофилакт пишува за преводите и авторските дела на свети Климент, за тоа како ги подучувал и своите ученици и клерот и народот да пишуваат и да читаат и дека тие имаат проблем да ги читаат грчките книги. Теофилакт кога го пишувал ова *Житие* пред себе имал текст од некој од учениците на свети Климент, а самиот тој како архиепископ во Охрид имал пристап до сите црковни документи, книги, библиотеки, сепак, никаде не спомнува нова азбука - кирилица, ниту каква било модификација на буквите од глаголицата. Тој не остава ниту простор за размислување дека свети Климент извршил каква било измена на глаголицата, а не, пак, создавање на нова азбука - кирилица.

Податокот дека свети Климент на некој начин е поврзан со создавањето на кирилицата произлегува од *Житието на свети Климент Охридски(Кратко житие)* напишано од Димитри Хоматијан, каде се вели: „Измисли и други форми на буквите за поголема јаснотија од тие што ги пронајде Кирил“ (Хоматијан, 2016, 94).

Историските податоци сведочат дека во Бугарија покрај глаголицата постоела и кирилицата, а во 893 година на соборот одржан во Преслав било одлучено да се изврши и нејзина реформа. Реформата ја направил Константин Брегалнички, а не свети Климент Охридски.

### **Свети Климент ја основал Охридската архиепископија и бил нејзин прв епископ?**

Кога свети Климент, Ангелариј и Наум ќе тргнат кон бугарските земји, тие не одат таму со цел да се стават во служба на бугарскиот кнез Борис, туку да ја продолжат својата мисионерска дејност во земја која не ги гони христијаните што не го исповедаат погрешното учење *filioque*. Управителот на градот Белград Боритикан е оној кој „реши да ги испрати туѓинците кај бугарскиот кнез Борис, бидејќи знаеше дека Борис одамна е жеден за такви мажи“ (Теофилакт, 2016, 65-66).

Откако ќе пристигнат кај Борис тие својата мисионерска дејност ја вршат меѓу највлијателните и најимотните луѓе во Борисовото кнежевство, почнувајќи лично од Бориса. Борис во свети Клиmenta гледал учител кому му припаѓаат најголеми почести и од кого секојдневно учел и личност која многу брзо добивала голем авторитет но престолнината. Свети Климент потекнувал од Византија, таму го добил своето образование, неговиот учител Методиј бил дел од византиската администрација и управувал со *Словенското кнежевство*, односно ги бранел византиските граници од Бугарите. Таканаречената *Моравска мисија* е дипломатска мисија на Византија која преку христијанството требала од Велика Моравија и Панонија да направи сојузници на Византија против Франките и Бугарите. Свети Климент својот свештенички чин го добил од римскиот престол кој сè уште се обидувал, исто како и

Константинополскиот, да има свое влијание во Бугарија. Се чини дека иако Борис, навистина, го почитувал свети Климент, сепак, поради грчкиот клер и влијанието на Константинополската патријаршија не можел да го задржи свети Климент кај себе. Ќе укажеме дека во ова време клерот во Бугарија бил испратен од Константинополската патријаршија, а официјален богослужбен јазик бил грчкиот и при богослуженијата се користела литература на грчки јазик. Ова се променило дури по доаѓањето на Симеон на власт.

Борис одлучил да го испорзува Климентовиот учителски дар, но не во престолнината туку во најоддалечената област од неговото кнежевство. Тој, „ја оддели Кутмичевица од Котокија, откако го повика Утар од управувањето. На Домета тој му го предаде блажениот Климент, или поточно, на Климент му го предаде Домета - единиот да биде послушен во сè, а другиот да се ползва од првиот како свој сотрудник [...] Самиот Борис му подари на преблажениот Климент три од најубавите куки во Девол, наменети за комитскиот род. Освен тоа тој му подари и места за почивка кај Охрид и Главница“ (Теофилакт, 2016, 68-69).

Еве како свети Климент за првпат се поврзал со градот Охрид. Тој бил испратен како учител во Кутмичевица, а во близина на Охрид добил *место за почивка*. Додека бил учител во Кутмичевица тој немал постојано место на живеење туку ги обиколувал местата што ги спомнавме и вршел христијанизација на населението (Теофилакт, 2016). Ова укажува дека оваа област му била дадена бидејќи Борис увидел дека свети Климент сиот свој живот вршел само една работа - проповедање на христијанството.

Уште додека бил жив кнезот Борис свети Климент во *местото за почивка* во Охрид изградил манастир посветен на свети Пантелејмон и една црква во градот. Ова е време кога тој уште не бил поставен за Драгвички епископ. Самиот Борис, според Теофилакт Охридски (2016), изградил црква во Охрид која подоцна ќе стане архиепископско седиште. Свети Климент живеел во Велица, а навраќал од Велица во Охрид да види како напредувал народот. Овие навраќањабиле кратки престои во неговиот манастир каде се повлекувал на тихување(во мирување).

По ова, за време на владеењето на цар Самуил, свети Климент добил епископски чин. Тој бил поставен за Драгвички (Велички) епископ. Според *Отишрното житие* свети Климент кога дошол во оваа област морал да почне од почеток со христијанизација на населението. „Увиде дека народот од таа област е сосема неупатен во божествените зборови и во Писмата и дека не е научен во ништо од она што ја краси Црквата и го упатува народот кон добриот поредок и украсувањето на духот [...] (народот) беше сосема неук, и воопшто гледано - скотоподобен. И што стана? Тој ги хранеше со словото, со вистинскиот леб што вистински ги закрепнува срцата. Но, се грижеше и телесно да ги храни оние кои гледаше дека имаат потреба од таква храна“ (Теофилакт, 2016, 73-74).

Во длабоката старост кога телото веќе почнало да го издава, свети Климент пред царот Симеон си поднел оставка на епископската катедра, и

побарал да му се дозволи да се повлече во манастирот во Охрид. Симеон не му ја прифатил оставката по што свети Климент си заминал во манастирот, каде штом се вратил се разболел (Теофилакт, 2016). Свети Климент починал во својот манастир во 916 година.

Во *Ошиирното житие* никаде не се спомнува дека свети Климент основал нова помесна црква, ниту, пак, се спомнува Охридска епископија или Охридска архиепископија. Напротив, секогаш се потенцира Драгвица (Велица). Доколку свети Климент навистина основал нова автокефална помесна црква тогаш во некој од изворите од IX или X век ова ќе беше забележано, особено во оние кои доаѓаат од Константинополската патријаршија. Досега не е пронајден извор кој би потврдил дека свети Климент основал нова автокефална црква во Бугарија паралелно со постојната која имала само автономен статус под јурисдикција на Константинополската патријаршија. Исто така, доколку навистина постоела Охридската архиепископија во времето на свети Климент таа би била запишана во диптиците на другите автокефални цркви<sup>2</sup> што не е случај.

## Литература

Белчовски, д-р Јован (1997). *Охридската архиепископија од основањето до паѓањето на*

*Македонија под турска власт.* Скопје, Македонија: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“.

Велев, Илија (2015). Свети Константин - Кирил и Методиј како афирматори на словенската цивилизација, култура и писменост. In ČirgićAdnan (Ed.), *Lingua Montenegrina*, god. VIII/1, br. 15, (pp. 3-24). Cetinje, Crna Gora: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Велев, И., Макаријоска, Л., Црвенковска, Е. (2008). *Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо*, Скопје, Македонија: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

Илиевски, Хр. Петар. (2011). Нови сознанија за областа наречена „Кутмичевица“, каде

што свети Наум ја продолжил учителската дејност на свети Климент. In Митрополит Тимотеј, Цветковски д-р Сашо (Ed.) *1100 години од утокојувањето на свети Наум Охридски* (pp. 29-39). Охрид, Македонија: Канео.

Миловска, Д. (2004). *Стари книжевни текстови од Кирил Филозоф до Дамаскините*.

Скопје, Македонија: Менора.

Поленаковиќ, Х. (1985). *Творците на словенската писменост.* Скопје, Македонија:

Мисла.

<sup>2</sup> Овде ја вбројуваме и Римската црква, бидејќи во овој период и таа е дел од Црквата.

Санџаковски, С. (2009). Свети Климент Охридски и неговата философија на животот –

квинтесенција на духовното битие на православниот македонски народ, *Годишен зборник на Православниот богословски факултет во Скопје*, Книга 13, (pp. 41-47). Скопје, Македонија: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“.

Стојчевска-Антиќ, В. (1997). *Македонска средновековна книжевност*. Скопје, Македонија: Детска радост.

Стојчевска-Антиќ, В. (1998). *Светлините на традицијата*. Скопје, Македонија –

Мелбурн, Австралија: Матица Македонска.

Стојчевска-Антиќ, В. (1996) *Средновековен збороплет*. Скопје, Македонија: Мисла.

Теофилакт. (2016). Житие дејност, исповедништво и опис на некои од чудата на светиот

отец наш Климент архиепископ словенски напишано од најсветиот и почитуван архиепископ охридски и на Јустинијана Прима господин Теофилакт, мајстор меѓу говорниците, образован во Константиновиот град, и Митрополит Дебарско-кичевски господин Тимотеј (Ed.), *Свети Климент Охридски - хагиографија и химнографија* (pp. 27-89). превод на македонски Недески Виктор. Охрид, Македонија: Канео.

Хоматијан. (2016). Кратко житие на свети Климент епископ словенски напишано од

архиепископот охридски Димитриј Хоматијан, и Митрополит Дебарско-кичевски господин Тимотеј (Ed.), *Свети Климент Охридски - хагиографија и химнографија* (pp. 90-95). превод на македонски Недески Виктор. Охрид, Македонија: Канео.